

РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
СУПЕР МАШКА ЛИГА
ПЛЕЈ ОФ
17.04.2019 год.
С К О П Ј Е

БИЛТЕН бр. 1/2019 год.

Комесарот за натпревари на ден 17.04.2019 год. во просториите на Ракометната Федерација на Македонија, разгледувајќи ги пристигнатите службени материјали ги донесе следните:

О Д Л У К И

1. Врз основа на службените записници од I - то коло на ВИП супер машка ракометна лига ПЛЕЈ ОФ, Комесарот ги регистрира следните натпревари:

РК МЕТАЛУРГ-РК ПЕЛИСТЕР 28:26 (11:14)
РК ЕУРОФАРМ РАБ.-РК ВАРДАР 28:30 (18:10)
РК ПРОЛЕТ 62-РК БУТЕЛ СКОПЈЕ 26:23 (11:11)

Т А Б Е Л А

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	РК Пролет 62	1	1	0	0	26	23	3	3
2	РК Вардар	1	1	0	0	30	28	2	3
3	РК Металург	1	1	0	0	28	26	2	3
4	РК Еурофарм Работник	1	0	0	1	28	30	-2	0
5	РК Пелистер	1	0	0	1	26	28	-2	0
6	РК Бутел Скопје	1	0	0	1	23	26	-3	0

Изготвил:
Координатор за домашно првенство
Силвана Карбеска

Потврдил:
Комесар за натпревари
Камер Металари